



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

Sluzbeni vestnik
Makedonije

Skopje
Jan 91

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки македонски албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинговодство 68402-693-1128

Петок, 3 октом

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XXXI

Кореспонденција: Улица Јо-
вана Ристички бр 1 Пошта бр 228. —
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата
651-732 Комерцијален сектор 651-671;
Телекс 11758

670.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74, 38/74, 7/75, 9/75, 24/75 и 38/75) во член 1г став 1 во точка 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„На продажбата на дизел-гориво D-2 што се врши под условите и на начинот определен во член 6 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот на организациите на здружениот труд на Југословенските железници исклучиво за погон на дизел локомотиви, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 16,13%.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 695

25 септември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Цемал Биједиќ, с. р.

671.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за измена и дополние на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр.

24/75) во член 3 став 1 точка 2 стапката: „34%“ се заменува со стапката: „45%“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 694

25 септември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Цемал Биједиќ, с. р.

672.

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за задолжително евидентирање на инвестиционите вложувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ШТО ИНВЕСТИТОРИТЕ ГИ ДОСТАВУВААТ ДО СТАТИСТИЧКИТЕ ОРГАНИ

1. Инвеститорите се должни, во смисла на член 4 став 1 од Законот за задолжително евидентирање на инвестиционите вложувања, најдоцна на 90 дена пред донесувањето на одлуката за пристапување кон изработка на главниот или инвестициониот проект да достават податоци за намераваното инвестиционо вложување во основни средства до општинскиот завод за статистика, односно до надлежниот подрачен орган за статистика на образецот INV-N, што е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Сојузниот завод за статистика ќе го приспособи образецот INV-N за механографска обработка.

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, инвеститорите се должни податоците за намераваните инвестиции за кои одлуката за пристапување кон изработка на главниот или инвестициониот проект ја донеле по денот на влегувањето во сила на Законот за задолжително евидентирање на инвестиционите вложувања да достават до општинскиот завод за статистика, односно до надлежниот подрачен орган за статистика на образецот INV-N, најдоцна до 30 октомври 1975 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 696

25 септември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Цемал Биједиќ, с. р.

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Образец INV-N

ИЗВЕШТАЈ
ЗА НАМЕРАВАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Полн назив на извештајната единица, инвеститорот _____
 СР-САП _____ Општина _____
 Место _____ Улица и број _____ Телефон _____
 Вид (област) на гранките, групите и подгрупите на дејноста _____
 Полн назив на инвестициониот објект за кој се планираат инвестициите _____

ТАБЕЛА 1. ПРЕТСМЕТКОВНА ВРЕДНОСТ НА НАМЕРАВАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Реден број	Вкупно	Претсметковна вредност на намераваните инвестиции според дејностите за кои се наменети тие инвестиции и општините во кои се предвидува локацијата на објектот		
		Дејност Општина	Дејност Општина	Дејност Општина
а	б	1	2	3
1.1	Вкупна претсметковна вредност на намераваните инвестиции = (1.11 до 1.17) = (1.18 до 1.19) = (1.20 до 1.23).			
1.11	Сопствени и здружени средства	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	
1.12	Извори на финансирањето Кредити	на домашни банки	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1.13		од странски извори	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1.14		на самоуправните интересни заедници и ОПЗ	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1.15		други	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
1.16	средства на самоуправните интересни заедници и општествени фондови, без обврска за враќање	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	
1.17	средства на буџетот и средства на ОПЗ, без обврска за враќање	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	
1.18	Карактер на изградбата	изградба на нов капацитет		
1.19		реконструкција, модернизација и проширување на постоен капацитет		
1.20	Техничка структура	градежни работи		
1.21		домашна опрема со монтажа		
1.22		увозна опрема со монтажа		
1.23		друго		

ТАБЕЛА 2. ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ ОД ИНВЕСТИЦИИТЕ

Реден број	Очекувани ефекти од инвестициите според дејностите за кои се наменети тие инвестиции и општините во кои се предвидува локацијата на објектот	Вкупно		
		Дејност Општина	Дејност Општина	Дејност Општина
		1	2	3
а	б			
2.11	просечен годишен прираст на вредноста од производството, прометот или услугите			
2.12	Очекувани ефекти од намераваните инвестиции под реден број 1.1	од тоа:	предвидено за извоз	
2.13	број на нови работни места			
2.14	вид на применетата технологија	домашна . . . 1 странска . . . 2 (да се заокружи еден од одговорите)	домашна . . . 1 странска . . . 2 (да се заокружи еден од одговорите)	домашна . . . 1 странска . . . 2 (да се заокружи еден од одговорите)
2.15	Година на почетокот на изградбата или изработката			
2.16	Година на завршувањето или пуштањето во редовен погон			

ТАБЕЛА 3. ПРЕДВИДЕНИ КАПАЦИТЕТИ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ОБЈЕКТ И ОПРЕМА

Намена на инвестициониот објект или опремата според номенклатурата на Сојузниот завод за статистика	Карактер на изградбата	Општина во која ќе биде лоциран инвестициониот објект	Ознака на единица на мера според номенклатурата на стационите објекти	Предвидени капацитети според инвестиционата програма или техничката документација
1	2	3	4	5

ЗАБЕЛЕШКИ:

Забелешки:

1. Образецот INV-N го пополнуваат организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници, ако како непосредни инвеститори намераваат да вложат во изградба на нови, реконструкција, модернизација и проширување на постојни капацитети во индустријата, земјоделството, шумарството, градежништвото, сообраќајот, трговијата и угостителството, занаетчиството, културно-социјалната дејност и дејноста на државните органи. Со самото тоа како извештајни единици не се сметаат оние инвеститори чии намеравани инвестиции во целост се однесуваат на изградба на капацитети за производство на предмети за вооружување и опрема и изградба на комунални и станбени објекти. Ако со иста програма истовремено се планираат и вложувања што подлежат на задолжителна евиденција во смисла на член 3 од Законот за задолжително евидентирање на инвестиционите вложувања, извештајот се пополнува само за тие инвестиции.

2. Во општиот дел на образецот се внесуваат податоци за називот, седиштето и дејноста на организациите на здружениот труд, на другите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките заедници, како инвеститори, и називот на објектот на кој се однесуваат намераваните инвестиции. Називот, видовите, гранките, групите и подгрупите на дејноста се даваат според официјалната Номенклатура за распоредување според дејноста на стопанските и други организации.

3. Податоците за претсметковната вредност на вложувањата и за нивните ефекти (табела 1 и 2) се прикажуваат збирно и расчленето според дејноста за кои се фактично наменети идните инвестиции и општините на чија територија ќе бидат објектите лоцирани. Исклучок се податоците за изворите на финансирањето што се даваат само збирно. Ако е во прашање програма што се однесува на вложувања само во една дејност чии сите капацитети ќе бидат лоцирани на територијата на иста општина податоците од колоната „Вкупно“ од табелата 1 и 2 се препишуваат во наредната колона. Во тој случај само ќе се разликуваат податоците за дејноста со оглед на поинаквиот начин на нивното прикажување во збирната и во другите колони. Во заглавјето на колоната „Вкупно“ се внесува називот на подгрупата на дејноста од официјалната Номенклатура за која претежно се наменети намераваните инвестиции. Во заглавјето на другите колони се запишува онаа дејност за која во целост е наменет соодветниот дел од намераваните инвестиции и се распоредува според Номенклатурата на четите дејности на Сојузниот завод за статистика и се внесува називот на општината на чија територија ќе биде лоциран идниот објект.

4. Во табелата 1 вкупната претсметковна вредност на инвестициите се прикажува по основните облици на финансирањето, карактерот на изработката и техничката структура.

5. Под реден број 1.11 се внесуваат податоци за износот на динарските и девизните сопствени и здружени средства, со кои инвеститорот и другите организации што со него здружуваат средства ќе учествуваат во финансирањето на инвестиционата програма (деловен фонд, средства на амортизацијата, издвоени средства и сл.). Овде се прикажуваат и вложувањата од буџетот во основни средства на органите на управата и другите вложувања.

6. Под реден број 1.12 се искажуваат предвидените динарски и девизни кредити на домашни банки.

7. Под реден број 1.13 се искажуваат странските финансиски и комерцијални кредити што инвеститорот ќе ги добие непосредно од странски банки, други организации и деловни партнери.

8. Под реден број 1.14 се искажуваат предвидените кредити од фондовите на самоуправните инте-

ресни заедници, од општествените фондови и од средствата за инвестиции од општествено-политичките заедници.

9. Под реден број 1.15 се искажуваат кредитите од организациите на здружениот труд и сл.

10. Под реден број 1.16 се искажуваат средствата на самоуправните интересни заедници и општествените фондови што ќе се користат без обврска за враќање.

11. Под реден број 1.17 се искажуваат буџетските средства и средствата за инвестиции на општествено-политичките заедници, без обврска за враќање.

12. Под реден број 1.18 се внесува вредноста на новиот капацитет под кој се подразбираат инвестициите наменети за нови организации на здружениот труд или за нови единици во составот на веќе постојни организации на здружениот труд. Како нов капацитет се смета и изградбата на нови сообраќајници.

13. Под реден број 1.19 се внесуваат инвестициите за преуредување или проширување на постојни објекти, опрема и уреди заради зголемување на обемот, измена на видот, технологијата на производството и услугите.

14. Под реден број 1.20 се внесува вредноста на градежните работи, вклучувајќи ја и вградената опрема (котли и уреди за централно греење, лифтови, водови и кабли и опрема на далекуводи, електрична разводна мрежа и ТГ водови, челични мостови и хали и др.).

15. Вредноста на опремата (ред. бр. 1.21 и 1.22) ги содржи, покрај вредноста на машините, уредите, инсталациите деловниот и друг инвентар, и трошоците на монтажата и транспортот, царината, придонесите, таксите и осигурувањето. Под реден број 1.21 се внесува вредноста на домашната, а под реден број 1.22 — вредноста на увозната опрема, за која се смета сета опрема произведена во странство, без оглед на начинот на нејзината набавка.

16. Под реден број 1.23 се внесува преостанатата вредност на инвестициониот објект (студии, проекти, истражни работи, основно стадо, долгогодишни насади, откуп на земјиште, патентни права и лиценци и сл., без вложувања во обртни средства).

17. Во табела 2 се прикажуваат ефектите од инвестициите изразени во вид на вредност на производството, прометот или услугите и бројот на новите работни места.

18. Под реден број 2.11 се внесува вкупната планирана вредност на просечното годишно производство за новите капацитети, а за проширување и реконструкција на постојните капацитети — само прирастот на производството во однос на состојбата пред нивното проширување. Тој податок се прикажува само за инвестициите наменети за стопанските дејности. За трговијата како ефект се прикажува маржата без данокот на промет, а во угостителството — вредноста на услугите без набавените трговски стоки.

19. Под реден број 2.12 се внесува вредноста на производството, односно на услугите што или ќе биде реализирана на странскиот пазар или со нивната реализација ќе се оствари девизен прилив (странски туризам и сл.).

20. Под реден број 2.13 се внесува за новите капацитети предвидениот вкупен број на нови работни места, а за проширување, односно реконструкција на постојните капацитети — само зголемувањето на работните места во однос на поранешната состојба.

21. Под реден број 2.14 се внесува (со заокружување на 1 или 2) одговорот на прашањето дали во процесот на производството ќе биде применета домашна или странска технологија. За непроизводствените дејности одговор не се дава.

22. Во првата колона на ред. бр. 2.15 и 2.16 се внесуваат податоци за почетокот, односно завршетокот на изградбата на целиот инвестиционен објект. Ако во рамките на дадениот инвестиционен објект

инвестициите се наменети за различни дејности, за секоја дејност (прикажана во посебна колона) се внесува годината на почетокот на изградбата или на набавката и годината на пуштањето во редовен погон, односно предавањето на употреба на активните средства.

23. Во табела 3 се прикажуваат предвидените капацитети на инвестиционите објекти, односно опремата во натурални единици на мера.

24. Капацитетите се искажуваат според групите означени за шест месни вредности и во единиците на мери како што е предвидено со Номенклатурата на капацитетите на инвестиционите објекти на Сојузниот завод за статистика, што се користи при пополнувањето на Годишниот извештај за инвестициите во основни средства за 1974 година (образец INV-01).

25. Во рубриката за забелешки се внесуваат кратки дополнителни објасненија за специфичностите на инвестиционата програма.

673.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНАТА ЦЕНА ЗА МЕЛАСА

1. Производителските организации на здружениот труд можат да ја формираат својата продажна цена за меласа до износот од 0,80 дипари за еден килограм.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата под 30 на оддел 11 „од гранка 127 — Прехрабена индустрија“ на точка 1 од Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75 и 39/75).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 697

25 септември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

674.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ БЕНЕФИЦИРАНА ЦАРИНСКА СТАПКА ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА НА ИНДУСТРИЈАТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ ВО 1975 ГОДИНА

1. Врз увозот на производите наведени во Решението за одредување пониски царински стапки за специфичната опрема на индустријата за преработка на обоени метали и на кабелската индус-

трија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/72), чие важење поминало со донесувањето на Одлуката за престанок на важењето на прописите за царинските континенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73), но со Одлуката за примена на бенефицирани царински стапки за специфичната опрема на некои групации на стопанството, за која пријавата за склучената работа на увоз на стоки ѝ е поднесена на надлежната банка до 31 декември 1972 година, а увозот ќе се изврши до 31 декември 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 41/73 и 59/73), применувањето на бенефицираните царински стапки од наведеното решение е овозможено до 31 декември 1974 година — ќе се примени царинската стапка од 10% и врз увозот што ќе се изврши во 1975 година, под услов пријавата за склучената работа на увозот на стоки за тие производи да ѝ била поднесена на надлежната банка до 31 декември 1972 година, односно договорот врз основа на кој се увезува опремата, според посебни прописи, да бил одобрен од страна на надлежните сојузни органи на управата до 31 декември 1972 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 689

25 септември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

675.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72, и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКА ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЛЕАРНИЦИ

1. Врз увозот на производите од долгнувадените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — на специфичната опрема што се користи во леарници а се увезува по основ на средствата добиени во вид на кредити од Меѓународната банка за обнова и развој, за реконструкција и модернизација на леарници, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), во 1975 година ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Цар. стапка
1.	2	3
84.03/4	Други генератори Ех. Генератори за производство на неутрален гас за тунелски печки за термичка обработка на метали со неутрална атмосфера	10
84.13/1а	Огништа за печки за течни горива Ех. Горилници за течни горива	10

1	2	3	1	2	3
84.13/16	Огништа за печки за други горива Ех. Горилници за гасовити горива	10	84.43/3	Машини за континуирано леење: а) вертикални б) хоризонтални	10 10
84.14/2	Печки и апарати за термичка обработка на метали, со неутрална атмосфера Ех. — Тунелски печки за термичка обработка на одливки од сив, темперуван, нодуларен и челичен лив, со неутрална атмосфера или без неа — Коморни печки за термичка обработка на одливки со радијациони цевки и неутрална атмосфера	10 10	84.43/5	Машини за калапење	10
84.14/3	Печки за топилници Ех. Куполни печки, со пречник над 900 mm	10	84.43/6	Машини за изработка на јатка: а) со вдување и впукување б) за школкести јатки в) друго	10 10 10
84.14/4в	Други печки Ех. Печки за предгревање влошка за топење во електро-печки	10	84.43/7	Машини за транспорт на песок и за уфрлање на песок во калапи (санслингер) Ех. Машини за транспорт на песок и за уфрлање на песок — пескомати (санслингери), со капацитет над 10 кубни метри на час	10 10
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. Уреди за ладење песок	10	84.43/10	Други лонци за леење Ех. Лонци за леење, изработени од силициум карбид	10
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или тречистување на течности и гасови Ех. Уреди за отпашување, со капацитет над 50.000 кубни метри на час	10	84.43/11	Други конвертори, лонци за леење, калапи за леење и машини за леење за металургијата и за леарници на метали Ех. — Полуавтоматски и автоматски уреди (линии) за изработка на одливки во континуиран процес на производството — Автоматски уреди за влевање метали во калапи или кокили — Уреди за мешање на истопен метал и за додавање на состојки	10 10 10
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. Ваги за дозирање шаржа, со амортизери	10	84.45/16-2	Преси со хидрауличен погон Ех. Хидраулични преси за отсекување на вишокот на материјал на одливки, со истовремено дејство во повеќе рамнини	10
84.21/1	Машини и апарати за исфрлање песок и пара и сл., за чистење на метални предмети Ех. Хидро-комори за чистење одливки со млаз на вода од висок притисок (над 100 атмосфери)	10	84.45/2а-5	Други стругови Ех. — Специјални стругови за надворешна и внатрешна обработка на кокили за центрифугално леење, со должина на кокилите од 3 и повеќе метри — Универзални и продукциони стругови, со височина на шилците над 350 mm	10 10
84.21/3	Други апарати за распрскување течности, со пумпи, за разни цели Ех. Уреди за бојосување леарски калапи и јадра по пат на распрскување на премачкувачки средства	10	84.45/26-4	Дупчалки координатни, специјални и други Ех. Координатни дупчалки	10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл. Ех. — Уреди за дозирање — електромагнетни вибрациони додавачи — Пневматски транспортери, со капацитет над 15 кубни метри на час — Автоматски уреди за шаржирање на куполни и електро-печки за топење метали	10 10 10	84.45/2в-1	Брусилки за кружна обработка, надворешна и внатрешна	10
84.43/1	Машини за леење под притисок	10	84.45/2в-2	Брусилки за рамно шлифување Ех. — Брусилки за рамно шлифување, со тркалезна маса — Брусилки за рамно шлифување, со вертикална оска на работната површина на масата 2100×600 mm — Брусилки за рамно шлифување, со вертикална оска и со лончесто точило во масата	10 10 10
84.43/2	Машини за центрифугално леење	10			

1	2	3	1	2	3
84.45/2в-4	Специјални брусилки Ех. Специјални програмирани брусилки за шлифување одливки на блок и глава на мотори	10		— Рачни пили за отсечување влевни системи на одливки	10
84.45/2в-5	Други брусилки Ех. Брусилки за шлифување одливки со рабна брзина од 60 и повеќе метри во секунда	10	84.56/6	Машини за изработка на леарски калапи	10
84.45/2д-1	Глодалки вертикални, хоризонтални и универзални Ех. Глодалки со вградена маса во постамент, со работна големина на масата 2000×700 mm	10	84.56/7	Други машини за сортирање, пресевање, сепарација перене, кршење, мелење и мешање на земја, камен, руди и други минерални материји во цврста состојба Ех. — Мешалки за изработка на смеси на каланарски песок, со капацитет над 30 кубни метри на час, со уред за дозирање компоненти во мешалка или без него	10
84.45/2д-3	Глодалки копирни, специјални и други Ех. — Специјални глодалки за обработка на поаѓачки површини (репорни точки) — Копирни глодалки со пантограф-механизам — Копирни глодалки вертикални со едно вретено, со работна големина на масата 2000×600 mm — Копирни глодалки вертикални со четири вретена, со работна големина на масата 2100×700 mm	10 10 10 10		— Мешалки за изработка на смеса на песок за јатки по топла и ладна постапка, со уред за дозирање компоненти во мешалка или без него — Стационарни дезинтегратори (асиратори) на подготвен леарски песок, со капацитет над 70 кубни метри на час — Дробилки за разбивање — дробење на остатоци на запечена јатка и калапи — Мешалки за континуирана изработка на смеса на песок и вештачки смоли за изработка на јатка и калапи — Подвижни дезинтегратори (асиратори) на подготвен леарски песок — Уреди за регенерација на леарски песок	10 10 10
84.45/2г-2	Рендиња вертикални, специјални и провлекувалки Ех. Вертикални рендиња	10	84.59/2з	Трансфер-линии за бојосување Ех. Трансфер-линии за бојосување на одливки	10 10
84.45/2е-2	Циркуларни и специјални пили Ех. — Пили за отсечување на влевни системи на одливки — Специјални уреди — пили за сечење мостри за металографски испитувања	10 10	84.59/2ж	Други машини и механички справи Ех. — Автоматски уреди за поцинкување на одливки — Уреди за завршна обработка на одливки по пат на вибрација и хемиска постапка — Преси за збивање на метални отпадоци во бали — Уреди за бојосување на леарски калапи и јатки со потопување	10 10 10 10
84.45/2ж	Специјални машини за обработка со симнување на струганици Ех. Машини со ротациона турпија	10 10	85.02/5	Електромагнетски глави за дигање	10
84.45/2к	Машини за лепување и полирање Ех. Машини за полирање мостри за металографски испитувања	10	85.02/6	Други електромагнети Ех. Електромагнетни сепаратори за издвојување метални честици, со сила од 2000 и повеќе вати	10 10
84.45/2л	Други машини за обработка со симнување на струганици Ех. — Гравир машини со пантограф — Машини алатки за обработка на метали со електроерозија	10 10	85.05/2	Рачни алати со вграден електричен мотор за рамнење, димензионирање или површинска обработка Ех. Рачни брусилки за обработка на одливки	10 10
84.47/6	Машини за глодање дрво Ех. Универзални моделарски глодалки за дрво со свртувачка глава, со минимална површина на работната маса 810×900 mm и со надолжен од на масата од 2200 mm и повеќе, со тежина на глодалката над 1200 kg	10	85.05/3	Кружни и верижни пили Ех. Рачни кружни пили за отсечување на влевни системи на одливки	10 10
84.49/1	Алати за рачна употреба со пневматски погон Ех. — Рачни брусилки за обработка на одливки	10			

1	2	3
85.11/1a	Печки греани со отпор (отпорни) Ех. — Тунелски печки за термичка обработка на одливки од сив, темперуван, нодуларен и челичен лив, со неутрална атмосфера или без неа — Коморни печки за термичка обработка на темперуван и нодуларен лив, со неутрална атмосфера	10 10
85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување Ех. Уреди за челно заварување муфови на цевки од сив лив	10
85.11/4	Други печки и др. Ех. Специјални уреди за чистење одливки со електролак, при истовремено отстранување на вишокот на материјалот со воздушен млаз	10
90.12/1	Оптички микроскопи со големи зголемувања, за индустријска микроскопија Ех. Металографски микроскопи	10
90.22/1	Машини и апарати за испитување метали	10
90.23/2	Други инструменти Ех. Пирометри	10
90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. Апарати за брзо определување на јаглерод, силициум и сулфур во метал	10
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Апарати за анализи на метали по фотометриски, спектрометрички и спектрографски пат — Апарати за испитување метали со ултра звук — Електронски пирометри	10 10 10

2. Царинските стапки од точка 1 на ова решение ќе се применуваат под услов пријавата за склучената работа на увозот за производите од точка 1 на ова решение да ѝ е поднесена на надлежната банка до 31 декември 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 690

15 септември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

676.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), во врска со точка 4 од Одлуката за утврдување на пониска царинска стапка и такса на увезени стоки и за условите под кои пониската царинска стапка и увозната такса се применуваат на увозот на производи — специфична опрема, репродукциони материјали и делови за вграднување, што се користат за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти во електростопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ И ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТРИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75) во точ. 1 и 2 пред зборот: „1974“ се додава зборот: „1973“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 691

25 септември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

677.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА АЛУМИНИУМ

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 7/74 и 39/74) во точка 1 се вршат следните дополненија:

- 1) пред тар. број 84.10/1 се додаваат три нови тарифни броја, кои гласат:
- „73.22/1a Цистерни, резервоари и сл., со внатрешна облога или со топлотна изолација
Ех.
Резервоари со внатрешна облога отпорна на минерални киселини, со содржина над 60 m³ 5
- 84.01/4 Други котли
Ех.
Котли за производство на пара со капацитет 80 t/h и повеќе, со притисок 100 atm и повеќе во процесот на раскубување на боксит и напарување на база во процесот на производството на глиница 5
- 84.05/2a Индустриски турбински парни машини
Ех.
Противпритисочни парни турбини, со сила 12 и повеќе MW 5“;
- 2) во тар. број 84.10/3 по наменувањето под Ех. се додава нова алинеја, која гласи:
„Специјални центрифугални артерски пумпи, со капацитет 150 m³/h и повеќе, за доставување мазут од резервоарот 5“;
- 3) по тар. број 84.10/3 се додава нов тарифен број, кој гласи:
„84.10/5 Клипни пумпи
Ех.
Клипни пумпи од антиабразивен и антикорозивен материјал за транспорт на суспензија на боксит и база, со капацитет што варира од 70 до 180 m³/h, со притисок 45 atm 5“;
- 4) во тар. број 84.11/4 по третата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
„— Вентилатори од антиабразивен материјал за отпрашување на боксит и глиница 5“;
- 5) по тар. број 84.11/5 се додава нов тарифен број, кој гласи:
„84.12/3 Уреди за климатизација, автоматски над 300 m³
Ех.
Уреди за климатизација на простории со вградена мерна, регулациона и командна опрема, со капацитет од 3000 m³/h и повеќе 5“;
- 6) во тар. број 84.17/1s по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
„— Цевни изменувачи на топлина, отпорни на база 5“;
- 7) по тар. број 84.20/1 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:
„84.20/2 Мостни ваги за мерење (железнички и колски)
Ех.
Мостни колски ваги со автоматска регистрација 5
- 84.20/4 Други ваги
Ех.
Автоматски ваги над 20 t за натовар на глиница 5“;
- 8) во тар. број 84.22/3a по третата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
„— Специјални технолошки мостни кранови со грајфери или магнетни кукачки со носивост над 5 t, со распон над 10 m 5“;
- 9) во тар. број 84.22/5a по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
„— Плочести транспортери широки над 800 mm, отпорни на абразија, со можност за приспособување на бројот на обртите 5“;
- 10) во тар. број 84.22/5г по наменувањето под Ех. се додава нова алинеја, која гласи:
„— Дигалки со кула со височина 25 m и со телескопска стрелка долга 25 m, со носивост 25 t, за опслужување на автоклави 5“;
- 11) во тар. број 84.22/5д по десеттата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
„— Полжавни транспортери отпорни на абразија, со пречник над 200 mm за воведување глиница во печка 5“;
- 12) во тар. број 84.56/7 по осмата алинеја се додаваат три нови алинеи, кои гласат:
„— Уреди за засирување и исплакнување на црвена тиња (декантери), со пречник над 34 m и со височина над 6 m 5
— Мешалки (хидропулпери) за хомогенизација во производството на глиница од материјал отпорен на абразија и корозија, со пречник 4 и повеќе метри 5
— Уреди за производство на парно млеко 5“;
- 13) во тар. број 84.59/2к по четвртата алинеја се додаваат две нови алинеи, кои гласат:
„— Уреди за испитување автоклави со сулфурна киселина 5
— Уреди за издвојување на кристален алуминиум хидроксид од алуминантен раствор (декомпозиери), со капацитет 2 000 и повеќе m³, со пречник над 9 m, со височина 27 до 32 m, од одморен и полумирен материјал отпорен на база 5“;
- 14) по тар. број 84.63/1 се додава нов тар. број, кој гласи:
„85.01/26-4 Други трансформатори над 1 000 kg тежина по парче
Ех.
Трансформатори со сила 12,5 или повеќе MW, отпорни на енергетски удари, со регулација под оптоварување 5“;
- 15) во тар. број 85.19/5 по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:
„— Разводни уреди со вградени апарати за производство на глиница 5“;
- 16) по тар. број 87.02/3г се додава нов тар. број, кој гласи:
„87.03/11 Други моторни возила за специјални цели
Ех.
Мобилни кранови од специјална изработка, со факач, за претовар 5“;

на растурен товар и со стрелка од над 43 mm 5“;

17) во тар. број 90.24 по наименовањето под Ех. се додава нова алинеја, која гласи:

„— Мерни и регулациони инструменти и апарати за регулирање на работата на уредите за производство на глинница 5“;

18) во тар. број 90.28 по забелешката се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на боксит, алуминиум и за подготовка на аноди 5“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува врз увозот што се врши во 1975 година.

Е. п. бр. 692

25 септември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

678.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТИЛЕН И НА ПОЛИЕТИЛЕН

1. Во Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на етилен и на полиетилен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73, 25/74 и 28/75) во називот на решението по зборот: „полиетилен“ се додаваат зборовите: „и за транспорт на етилен и пропилен од Југославија во Романија преку цевоводи“.

2. Во точка 1 во уводната реченица зборот: „полиетилен“ се заменува со зборовите: „етилен и полиетилен и за транспорт на етилен и пропилен од Југославија во Романија преку цевоводи“.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува врз увозот што се врши во 1975 година.

Е. п. бр. 693

25 септември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

679.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕЛУЛОЗА

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на целулоза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 28/75) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) пред тар. број 84.05/2а се додаваат четири нови тарифни броја, кои гласат:

„84.01/4 Други котли

Ех.

— Специјални парни котли за गरेње дрвни отпадоци и струганици, со степен на термичко искористување од над 45% 5

— Базни котли за регенерација на сулфитни и сулфатни бази, со степен на термичко искористување од над 60% 5

84.02/1 Економизери

Ех.

Економизери за специјални и базни парни котли од тар. број 84.01/4, утврдени со ова решение 5

84.02/2 Предгрејачи

Ех.

Предгрејачи за специјални и базни парни котли од тар. број 84.01/4 утврдени со ова решение 5

84.02/4

Други помошни уреди

Ех.

Други помошни уреди за специјални и базни парни котли од тар. број 84.01/4, утврдени со ова решение 5“;

2) во тар. број 84.05/2а по наименовањето под Ех. се додава нова алинеја, која гласи:

„— Парни турбини кондензациони со одземање на силата и противпритисочни, со сила од 6000 до 30000 kW 5“;

3) во тар. број 84.10/2 по втората алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Запчести пумпи за транспорт на суспензија од целулозни влакна, со концентрација над 4% 5“;

4) во тар. број 84.11/16 по наименовањето под Ех. се додава нова алинеја, која гласи:

„— Вакуум пумпи изработени од материјал отпорен на агресивни хемиски материји 5“;

5) во тар. број 84.11/2 по наименовањето под Ех. се додава нова алинеја, која гласи:

„— Безмаслени компресори за агресивни гасови 5“;

6) по тар. број 84.11/4 се додаваат три нови тарифни броја, кои гласат:

„84.12/5	Други машини за климатизација Ех. Уреди за одржување на температурата и влагата во сушниот дел на машина за производство на целулоза	5
84.13/1a	Огништа за печки за течни горива Ех. Огништа за базни котли	5
84.13/16	Други огништа за печки Ех. Огништа за специјални котли за горење дрвни отпадоци и струганици	5“;

7) во тар. број 84.14/4в по наименувањето Ех. се додава нова алинеја, која гласи:

„— Ротациони печки за печење отпадна тиња од вар

5“;

8) по тар. број 84.14/4в се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

„84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Уреди за сушење целулоза	5
84.17/1e	Автоматски машини за дестилација и евапоризација Ех. Уреди за добивање на метанол, фурфурол и терпентин од кондензати во процесот на производството на целулоза	5“;

9) во тар. број 84.17/1s по осмата алинеја се додаваат осум нови алинеи, кои гласат:

- „— Вакуумски, каскадни и циклонски уреди за напарување пепелници
- Изменувачи на топлина отпорни на агресивни хлорни материји
- Уреди за варење сечка заради добивање целулоза со програмиран процес на варењето
- Уреди за десапонификација на тал-сапун во производството на сулфатна целулоза
- Уреди за производство на хлор диоксид
- Уреди за сушење на влажен гасовит хлор
- Уреди за концентрација на бисулфитни пепелници, со распрскување
- Уреди за добивање протеин и јаствиви белтацини од пепелници од варење на дрво

5“;

10) во тар. број 84.18/26 по петтата алинеја се додаваат осум нови алинеи, кои гласат:

- „— Уреди за механичко одвојување на тал-сапун од ретка пепелница
- Електрофилтери за одвојување натриум сулфат или магнезиум оксид од димни гасови на базни котли
- Ротациони вакуум филтери за пречистување на пепелница
- Ротациони филтери за пречистување на суспензија на калциум карбонат
- Филтер преси за прочистување на електролит — раствор на натриум хлорид

5

- Пречистувачи на суспензија на влакна, вибрациони, ротациони и цевни
- Дифузиони, вакуум и притисочни филтери и филтер-преси за издвојување целулоза во фазите на перење, сортирање, белење и одводнување
- Машини и уреди за филтрирање и пречистување на течности и гасови во производството и регенерацијата на пепелници и перење и белење на целулоза

5

5

5“;

11) по тар. број 84.21/3 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.22/5д Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и сл.
Ех.

- Машини и уреди за истовар на дрво од вагони, камиони и шлепови, со капацитет над 100 ртм/ч за опслужување уреди за симнување кора од целулозно дрво
- Уреди за складирање и манипулација на сечка од целулозно дрво со помош на воздух

5

5“;

12) по тар. број 84.31/3 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.33/3 Други машини
Ех.
Машини за континуирано сечење на целулоза

5“;

13) по тар. број 84.47/10 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.47/12 Други машини
Ех.
Уреди за скратување на долго обло целулозно дрво

5“;

14) по тар. број 85.19/5 се додаваат два нови тарифни броја, кои гласат:

- „90.24 Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочината, притисокот и сл.
Ех.
Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола во процесот на производството на целулоза
- 90.28 Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола
Ех.
Уреди за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола во процесот на производството на целулоза

5

5“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува врз увозот што се врши во 1975 година.

Е. п. бр. 688

25 септември 1975 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биџиќ, с. р.

680.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

1. Врз увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се увезува за потребите на безбедноста на воздушната пловидба, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73 и 45/73), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	На именување	Цар. стапка
1	2	3
85.01/1а-2вв и гг	Генератори и мотори други, тежина над 100 kg по парче	Сл.
85.13/6	Телепринтери и слични електрични апарати	Сл.
85.15/3а	Предаватели и приемници за врска (бродски, специјални)	Сл.
85.15/3г	Радиогониометриски станици и комплетни уреди за радиолокација во сообраќајот (земски радар и сл. VOR-ови, маркери)	Сл.
85.16/2г	Електрични — електронски апарати за контрола на сигурноста и за командување во воздушниот сообраќај	Сл.
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Електрични телеметри за мерење на облачност — Електрични анемографи за мерење на правецот и брзината на ветар — Електрични визибилометри за мерење на видливоста	Сл. Сл. Сл.
92.11/3	Повеќеканални магнетофони за потребите на сообраќајот	Сл.

2. Царинската стапка „Сл.“ ќе се примени и врз увозот на делови за специфичната опрема од точка 1 на ова решение, без оглед на тоа дали тие делови при увозот се распоредуваат во тарифните броеви опфатени со ова решение или во други тарифни броеви на Царинската тарифа.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 март до 31 декември 1975 година.

Е. п. бр. 698
25 септември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

681.

Врз основа на член 54 од Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64 и 47/65), претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПЛОВИДБАТА ПО ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

Член 1

Во Правилникот за пловидбата по внатрешните пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/70 и 12/73) во член 10 точка 1 под б) зборовите: „(само за пловила наменети за превоз на стоки)“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 818/7
18 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Бошко Димитриевиќ, с. р.

682.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ ЗА ВРЕМЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК, МОРААТ ДА БИДАТ ОБЕЗБЕДЕНИ СЕРВИСНО ОДРЖУВАЊЕ И ПОТРЕБНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, КАКО И ЗА НАЈМАЛОТО ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

1. Производите што, во смисла на член 50 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите, организациите на здружениот труд можат да ги пуштаат во промет само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство, се:

1) акустични апарати и оптичко-акустични апарати (радиоприемници, телевизиски приемници, магнетофони, диктафони, магнетоскопи, грамофони и зајакнувачи и др.);

2) електрични апарати (бојлери, шпорети, радијатори, пегли, греалки и др.);

3) апарати, односно уреди за ладење, за загревање и за климатизација (фрижидери, нафтени и гасни печки, термоакумулациони печки, печки со трајно жарење, собни вентилатори и др.);

4) други електрични апарати (правошмукалки, апарати за мазнење и стружење на паркет, апарати за перење, цедење и сушење на рубелина, апарати за перење на садови, миксери, апарати за производство на сокови и други слични апарати за домаќинство, како и апарати за бричење и стрижење, апарати за сушење коса и др.);

5) електрични акумулатори и стабилизатори;

- 6) машини за шиене и машини за плетење;
- 7) машини за пишување, машини за сметање и апарати за копирање;
- 8) телефонски апарати;
- 9) патнички и товарни автомобили, комби-автомобили и автомобилски приколки;
- 10) земјоделски трактори и нивни приколки, мотоцикли, мопеди, скутери и велосипеди;
- 11) машини и уреди за потребите на земјоделството (комбајни, вршалки, триери, елеватори, самоодни и приклучни машини за губрење, садење, прашење, косидба и бербa на плодови и др.);
- 12) мотори со внатрешно согорување;
- 13) гуми за сите возила и за земјоделски машини;
- 14) фотографски апарати, апарати за зголемување на фотографии и светломери;
- 15) кино и фото-камери;
- 16) медицински и слични апарати (апарати за подобрување на слухот, апарати за масажа и др.);
- 17) часовници чија продажна цена е над 100 динари;
- 18) спортски реквизити чија продажна цена е над 100 динари, спортски моторни чамци и мотори за чамци;
- 19) спортско и ловечко оружје;
- 20) музички инструменти чија продажна цена е над 250 динари;
- 21) куќни, канцелариски и школски мебел;
- 22) куќни ваги;
- 23) детски колички.

2. За производите од точка 1 на оваа наредба, освен за куќни, канцелариски и школски мебел и гума, организацијата на здружениот труд мора за времетраењето на гарантниот рок да обезбеди сервисно одржување и потребни резервни делови.

3. Времетраењето на гарантниот рок за производите од точка 1 на оваа наредба го определува организацијата на здружениот труд што го издава гарантниот лист, со тоа што тој рок да не може да биде пократок, и тоа:

- 1) за производите наведени во одредбите под 10, 12 и 20 — од шест месеци;
 - 2) за производите наведени во одредбите под 9 и 13 — од шест месеци или поминати 10.000 километри;
 - 3) за производите наведени во одредбите под 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 и 23 — од дванаесет месеци;
 - 4) за производите наведени во одредбите под 7 и 19 — од осумнаесет месеци;
 - 5) за производите наведени во одредбите под 6 и 8 — од дваесет и четири месеци.
4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на производите што можат да се пуштаат во промет само со гарантен лист и на производите за кои мораат да бидат обезбедени сервисно одржување и потребни резервни делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/68 и 21/69).

5. Оваа наредба влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 523/1
17 септември 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

683.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за премииите за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени и со сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА МЛЕКО И ЗГОЕНИ ТЕЛИЊА, ЈУНИЊА И ЈАГНИЊА И ЗА КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА СВЕЖО МЕСО

1. Во Наредбата за начинот на остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/75) во точка 3 во одредбата под 2 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 2, кој гласи:

„За телиња, јуниња и јагниња произведени во кооперација со индивидуални производители потврдата од став 1 на оваа одредба ќе се издаде ако при регистрацијата на договорот е поднесен директно или преку асоцијациите и список на индивидуалните производители (име и презиме и живеалиште на кооперантот со кој е склучен договор за тоа производство);“.

2. Во точка 6 се додава нов став 2, кој гласи:

„Организациите на здружениот труд се должни во рок од 30 дена од денот на наплатата на премијата за телиња, јуниња или јагниња произведени во кооперација со индивидуални производители, таа премија да им ја исплатат на индивидуалните производители за чии телиња, јуниња или јагниња оствариле премија.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-2625/1
23 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Иво Куштрак, с. р.

684.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на шеќер и Сојузниот извршен совет склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ШЕЌЕР И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕСТВА ШЕЌЕР

Член 1

Во Општествениот договор за цените за шеќер и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/74 и 37/75) во член 4 став 1 точка 3 бројот: „2,05“ се заменува со бројот: „1“.

Член 2

Во член 15 зборовите: „31 декември 1975 година“ се заменуваат со зборовите: „1 септември 1976 година“.

Член 3

Овој општествен договор влегува во сила со депот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 септември 1975 година.

29 септември 1975 година
Белград

За Сојузниот извршен совет, сојузен секретар за пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

За Пољопривредни комбинат „Београд“ — Индустија шеќера и врења — Белград,

Михајловиќ Љубомир, с. р.

За Пољопривредно-индустриски комбинат „Куприја“, Фабрика шеќера — Куприја,

Кулафиќ Мирослав, с. р.

За Индустриско-пољопривредни комбинат „Серво Михаљ“, Фабрика шеќера — Зрењанин,

Крстиќ Милорад, с. р.

За Комбинат „Врбас“, Фабрика шеќера — Врбас,

Жарковиќ Шпиро, с. р.

За Индустриско-пољопривредни комбинат „Црвенка“, Фабрика шеќера и шпирита — Црвенка,

Бакоч Радован, с. р.

За Фабрика шеќера — Ковин,

Миловановиќ Милован, с. р.

За Агроиндустриски комбинат „Сента“, Фабрика шеќера — Сента,

Ковач Герѓ, с. р.

За Пољопривредно-индустриски комбинат „Сирмиум“, Фабрика шеќера — Сремска Митровица,

Стојшиќ Никола, с. р.

За Пољопривредно-индустриски комбинат, Фабрика шеќера — Пек,

Марковиќ Бранко, с. р.

За Индустриско-пољопривредни комбинат Осиек, Творница шеќера и кандидата — Осиек,

Рознер Мартин, с. р.

За Пољопривредно-индустриски комбинат „Беље“, Творница шеќера — Бели Манастир,

Тормаш Фрањо, с. р.

За Пољопривредно-прехранбени комбинат — Жупања, Индустија шеќера и врења „Борис Кидрич“ — Жупања,

Жерман Сајдл, с. р.

За Земјоделско-индустриски комбинат „Пелагонија“ — Битола, Фабрика за шеќер, квасец, шпиритус и јаглена киселина — Битола,

Чобанов Андон, с. р.

685.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на масло за јадење и Сојузниот извршен совет склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЦЕНИТЕ ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР СО ПОТРЕБНИ КОЛИЧЕСТВА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

Член 1

Во Општествениот договор за цените за масло за јадење и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества масло за јадење („Службен лист на СФРЈ“, бр 61/74) во член 1 точка 1 бројот: „10,90“ се заменува со бројот: „11,60“.

Член 2

Член 4 се менува и гласи:

„Производителите на масло се согласни од средствата што ќе ги остварат со продажбата на масло на домашниот пазар по цените од член 1 на овој општествен договор да издвојат износ од 0,80 динари за еден килограм, односно за еден литар продадено масло за јадење произведено од домашни суровини, за зголемување и проширување на капацитетите за производство на масло за јадење заради зголемување на производството на масло за јадење во Југославија.

Производителите на масло се обврзуваат износот од став 1 на овој член да го пресметуваат и издвојат и за сите количества на масло за јадење произведено од домашни суровини, вклучувајќи ги и количествата што ќе ги преработат или на друг начин сами ги користат.“

Член 3

Член 5 се менува и гласи:

„Производителите на масло се согласни со своето производство и со увоз на масло за јадење, во рамките утврдени со овој општествен договор (член 4 став 1), што ќе го изврши Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата), да обезбедат потребни количества на масло за јадење за домашниот пазар.“

Член 4

Член 6 се менува и гласи:

„Производителите на масло ќе ги издвојат средствата од член 4 на овој општествен договор на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.“

Член 5

Член 7 се менува и гласи:

„Износот од член 4 на овој општествен договор производителите на масло ќе го пресметуваат и из-

двојуваат месечно, до десеттиот во месецот за изминатиот месец.

Производителите на масло што во рокот од став 1 на овој член не ќе го издвојат износот од член 4 на овој општествен договор се обврзуваат да платат на неиздвоениот износ камата по стапка од 12% годишно од денот на втасаноста на обврската до денот на издвојувањето.“

Член 6

Во член 8 ст. 1, 2 и 3 зборовите: „став 1 точка 1“ се бришат.

Член 7

Член 9 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет ќе обезбеди Дирекцијата да врши увоз на масло за јадење според важечките прописи, како и вршење надзор во поглед на остварувањето на тој увоз и надзор во поглед на пласманот на увезеното масло за јадење на домашниот пазар.“

Член 8

Член 10 се менува и гласи:

„Производителите на масло се обврзуваат дека количествата на суровините потребни за производство на масло за јадење ќе ги купуваат само од Дирекцијата.“

Член 9

Чл. 11 и 12 се бришат.

Член 10

Член 13 се менува и гласи:

„Производителите на масло се согласни да депонираат кај Сојузниот комитет за земјоделство по десет бланко акцептни налози заради обезбедување на извршувањето на своите обврски од член 4 на овој општествен договор.

Ако производителите на масло во рок од член 7 на овој општествен договор не ги извршат своите втасани обврски според овој општествен договор, Службата на општественото книговодство, врз основа на акцептниот налог што ќе го пополни Сојузниот комитет за земјоделство, износот на ненамирената обврска ќе го пренесе од жиро-сметката на производителот на масло на посебна сметка на производителот на масло.“

Член 11

Член 14 се менува и гласи:

„Обврската за издвојување на средствата според член 4 од овој општествен договор престанува на 31 декември 1980 година.“

Член 12

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

29 септември 1975 година
Белград

За Сојузниот извршен совет
сојузен секретар за
пазар и цени,
Имер Пуља, с. р.

За Фабрика уља и биљне
масти „Витал“ — Врбас,
Чизмар Михаило, с. р.

За Индустрија уља —
— Зрењанин,
Јањки Спасоје, с. р.

За Творница уља — Загреб,
Акшија Никола, с. р.

За Индустрија биљних ма-
снока и алкохола „Бимал“ —
— Брчко,

Џиндиќ Фадил, с. р.

За Фабрика уља —
Крушевац,

Васовиќ Љубинка, с. р.

За Фабрика за масло „Бла-
гое Горев — Титов Велес,

Попов Миле, с. р.

За Фабрика уља и биљне
масти „Милан Зечар“ —
— Урошевац,

Ферати Сулејман, с. р.

За Индустрија уља — „Инус“
— Сомбор

Беркић Богдан, с. р.

За Творница уља — Индус-
тријско-пољопривредни ком-
бинат „Осијек“ — Чепин,

Шепер Златибор, с. р.

За Товарна оља „Ољарица“ —
— Крањ,

Смолничар Ивота, с. р.

За Товарна оља — Словенска
Бистрица,

Бидовец Славко, с. р.

За Фабрика уља и сокова
„Требјеса“ — Стари Бар,
Марејевиќ Радоје, с. р.

За Прво далматинско индус-
тријско подузеќе „Радеље-
вик“ — Дубровник,

Лорензини Антуц, с. р.

За Пољопривредни комбинат
„Дунавка“ — Велико Гра-
диште,

Стевиќ Слободан, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Нормите на квалитетот на садниот материјал на земјоделски растенија, што се составен дел на Правилникот за нормите на квалитетот, пакувањето, пломбирањето и декларирањето на садниот материјал на земјоделски растенија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/75, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА, ШТО СЕ СОСТАВЕН ДЕЛ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ, ПАКУВАЊЕТО, ПЛОМБИРАЊЕТО И ДЕКЛАРИРАЊЕТО НА САДНИОТ МАТЕРИЈАЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА

Во точка 9 став 2 наместо: „10 cm“ треба да стои: „10 mm“.

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград,
23 септември 1975 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ

I

Се отповикува

Драгољуб Вуица од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Источна Република Уругвај.

II

Се назначува

Борис Миљовски, досегашен началник на Управата за информации и култура во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Источна Република Уругвај.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр 10
15 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН

I

Се отповикува

Миљик Бугарчиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан.

II

Се назначува

Нусрет Сеферовиќ, советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 11
18 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУНИС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУНИС

I

Се отповикува

Драгољуб Петровиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Тунис.

II

Се назначува

Берислав Бадурин, помошник-сојузен секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Тунис.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 12
18 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

I

Се отповикува

Нијаз Диздаревиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Франција.

II

Се назначува

Радомир Радовиќ, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Франција.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 15

18 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ

I

Се отповикува

Милорад Пешиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

II

Се назначува

Јоже Смоле, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Ју-

гославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 16

18 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Хасани Целадина Јусуф, Јаковљевиќ Васе Стеван, Малићи Халита Авдиљ, Пајевиќ Прокопија Бранка, Периќ Тодора Фиља, Шеху Ибрахима Гурби, Шкурти Халима Хајрулах, Трајковиќ Младена Радомир, Вокши Исмаила Хасан;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Абази Фетаху Даут, Арапи Ахмета Сафет, Бакали Махмута Исмет, Дугалиќ Сретена Крсто, Ѓекиќ Милутина Ксенија, Ѓорѓевиќ Вељка Цветко, Фазија Салиха Ризо, Глигоријевиќ Трифуна Никола, Хоти Нусена Дин, Илиќ Славка Радивоје, Исмаили Исмаила Осман, Јакшиќ Дмитра Светислав, Јанковиќ Николе Душан, Јовановиќ Рајка Чедомир, Јовановиќ-Пајевиќ Прокопија Стана, Јовановиќ Станоја Станимир, Кајтази Туна Филип, Кованиќ-Илиќ Славка Радмила, Крчељи Авдула Рамадан, Леши Марка Тун, Милидраговиќ Паѓе Никола, Морина Авдула Минир, Неља Сулејмана Хилми, Ображда Незира Хазир, Паламаревиќ Димитрије Власта, Паљиќ Петра Веселин, Павловиќ Милоша Милоје, Петршани Дина Шаиб, Салиу Гафур Куртеш, Стојковиќ Здравка Душан, Стојковиќ Димитрија Танасије, Шачири — Мусљиу Мухарема Менсуре, Торнански Денда Гаја Милена, Вучиќ Велимира Александар, Здравковиќ Тодора Драган, Зумберај Веселја Ферат, Живиќ Сава Зора;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Пршендиџ Цвеје Апостол, Вранићи Далипа Рамадан, Здравковиќ-Андријевиќ Андреје Момирка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Арсиф Зарије Мирко, Башчаревиќ Новице Вукоје, Веџири Зеџе Шаџир, Цана-Муса Хасан Исмет, Цанај Шаџира Фејзулах, Цветковиќ-Рајчиќ Драгољуба Благица, Читак Хасана Осман, Девчиќ Јована Добривоје, Дамиќ Станка Станислав, Дукит Николе Милица, Џибо Ахмета Цемал, Ђокиќ Марка Вождар, Хадри Шаип Фахридин, Харачија Махмут Хида, Хоца Идриз Каплан, Хоца Салиха Мустафа, Ивковиќ Лазара Лазар, Јаниќијевиќ Мите Драшко, Јосифовиќ Станка Србољуб, Јовановиќ Стаје Милија, Јурчиќ Антоан Богдан, Кијачиќ Душана Бранислав, Костиќ Коста Петар, Кожин Јосифа Михајло, Красниќи Камбера Ружди;

Маљуга Владимира Светислав, Марковиќ Новака Милош, Марковиќ Сима Србољуб, Мехмети Вејта Хамза, Милосављевиќ Станка Станислав, Муља Сулејмана Зухра, Назми Шуџури Јуниќа, Николиќ Ристе Никола, Радосављевиќ Филипа Хранислав, Ристиќ Спаса Србољуб, Самарциќ Андрије Борислав, Самарциќ Вељка Митар, Самарциќ Гаврила Обрен, Сојева Тахира Ферат, Спахија Хаљит Етхем, Станишиќ Николе Петар, Стојановиќ Живка Боривоје, Сутај Халита Али, Шешлија Павла Лепка, Шутаковиќ Јефте Станко, Томиќ Сибина Јован, Зајми Јахија Газменд, Здравковиќ-Андријевиќ Андреје Момирка, Здравковиќ-Ристиќ Филипа Надежда, Живковиќ Глигорије Слободан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Алија Алије Тафиј, Дреница Рагица Кадр, Ђокиќ Марка Тинко, Кокотовиќ-Кулаш Лазара Вида, Крстичиќ-Вонтиќ Милисава Драгица, Марковиќ Душана Јордан, Милетиќ Димитрија Живојин, Станковиќ Ристе Славко, Трајковиќ Јована Ђорђе;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ахмети Сулејмана Хасим, Аслани Шерифа Реџеп, Вајрактари Јусуфа Фаик, Вајрами Рамадани Али, Бакије Исљама Кадри, Бериша Сали Хабиб, Бинакај Рама Фазли, Ценај Садри Укшин, Дева-Бакали Вајрама Наније, Димиќ Зарије Реља, Дуски Qatila Алберт, Цемајли Ђазима мр. Ђамиљ, Ђорђевиќ Михајла Десанка, Фазлије Шерифа Беќтеш, Фејзулахи-Војовиќ Милована Даница, Гаши Ибрахима Фазли, Хадјоли Зумера Рамадан, Илиќ Станка Драгомир, Јаниќевиќ Сталета Симо, Јевтовиќ Јевтимија Миленко, Кастрати Целјадина Хасан, Кљаиќи Азира Рифат, Красниќи Авдучах Рама, Крстиќ Стојана Васиљко, Љужа Асима Муртеза;

Малиќи Асана Вебија, Маљоку Ибрахима Адем, Маниќ Тома Чедомир, Марјановиќ Младена Мира, Миленковиќ Петра Анѓелко, Павловиќ Милоша Илија, Павловиќ Стојко Јован Раџи Сахита Хаки, Рача Салиха Мазлум, Реџа Јонуз Назми, Ризе Таира Анифе, Симиќ Коста Пера, Стојановиќ Добросава Душан, Стојковиќ Стојана Кузман, Суља Сулејмана Реџеп, Шлаку-Кабаша Неѓмије, Шпаравала -Слијепчевиќ Зарије Риста, Трајковиќ Наска Петар, Вокрај Марк Деда, Вујовиќ-Паражанин Благоје Зорка, Здравковиќ Тодора Тома Зејнели Абдулаха Бислим, Зејнели Ферата Шефки, Жерка-Биниќи Риза Халиме, Жерка Шаиб Зељнељ, Живковиќ Радете Душан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абази Абаза Азем, Абдулаху Алије Шефки, Ахмети Ахмета Салих, Ајдари Баба Алија, Ајети Рамадана Бурхамедин, Алиу Ферика Али, Амети Исена Ибиш, Анѓелковиќ Вељка Александар, Антони Ђона Лоренц, Арифи Мехмета Хабиб Арифи Рушита Селим, Арсиќ Ивко Радомир, Аслани Дурмиша Шабан, Аземи Рустема Хисен, Бањај Хасана Мухарем, Бахтијари Халита Тефик, Барјактари Хисена Халим, Бакахи Бајрама Зејнел, Бакија Сељима Цевдет, Барбулуши Азиза Ђемаил, Бендиќ Миладина Живко, Бериша Шабана Адем, Бериша Иссуфа Али, Бериша Мурата Исмаил, Бериша Тахира Исмаил, Берош Мате Анте, Битиќи Садиќа Шабан, Брезница Вајрама Мухарем, Брудар Јурај Теодор, Вањаку Небиха Abdul, Буњаку Алије Шукри, Бурги-Дева Муслафе Нијази;

Џуцуревиќ-Петровеќи Мартина Даница, Џури Салиха Расим, Чапари Реџа Вакуш, Челај Халила Зенум, Ђаркаџија Ахмета Муса, Даци Хамди Муртеза, Дамјановиќ Миливоја Блажо, Декиќ Славка Пауница, Дема Ведри Решат, Деримановиќ Милана Јован, Дева Сулејмана Халит, Дева Али Схемседин, Домазетовиќ Тодора Живко, Драгидела Мустафе Хамдија, Дрмаку Џумшита Хиљми Дурковиќ Арса Аринка, Души Суле Осман, Души Ђамила Петрит, Ђидода Ђока Пренка, Ђоцај Мехмета Дин, Ђорђевиќ Димитрија Љубомир, Ђурковиќ Бошка Ђорђе, Ефендија Реџепа Ејуп, Елези Муса Цавит, Фехми Брахима Шулемаја, Гаши Цемаља Мехмет, Геџи Рама Тахир, Главиќ Милана Александар, Глигоријевиќ Алексе Јордан, Гојани Бардхеца Хиљ, Голубовиќ Вучиќа Миодраг, Горани Салџима Јусуф;

Хаџимуса Незифа Реџеп, Хаџизалар Тахира Шани, Хамза Тефика Неџмедин, Хашани Илијаза Вехаџ, Хима Реџепа Веџир, Хоца Дураќа Саит, Хондози Реџепа Халим, Ибрахими Јахја Јусуф, Ибрахими Беча Укшин, Илиќ Крсте Синадин, Имери Рамиза Јахја, Исалџами Сахита Нехат, Ивковиќ Вељка Александар, Јачимовиќ Саве Божиќар, Јахири Јахира Раиф, Јаниќијевиќ Јевта Радомир, Јовановиќ Петра Розајлија, Јовановиќ Величка Стоислав, Јовиќ Драгољуба Миомир, Кабаша Иса Ислам, Кабаша Исмаила Реџеп, Кадролу Вајрама Реџеп, Кајтази Љуза Северин, Календери Мустафе Ђамал, Кастрати Аљије Черим, Калменди Авди Хаљил, Кола Нуе Пашќ, Кољоли Мустие Мусљи, Костиќ Нестора Бранко, Ковачевиќ Крста Дејан, Краснич Идриза Јусуф, Красниќи Шабана Вајрам, Красниќи Мифтара Сали, Красниќи Назира Šefki, Крчиќ Милутина Максим, Кукај Шеремета Рифат, Кумнова Хасана Фахри;

Лалиќ Тодора Вељко, Латифи Ђазима Рамадан, Лазиќ Бошка Часлав, Лазовиќ-Анѓелиќ Марка Радоеќа, Лекиќ Арса Милутин, Лозани Исмајла Иса, Лукиќ Душана Миодраг, Љужа Мухарема Масар,

Luža Osmana Začirja, Љатиџа Љатиџа Рамадан, Макић Стевана Стојадин, Маљазогу Хисни Рифат, Марковић Драгољуба Милорад, Metahusa Husein Мазлом, Мијовић Душана Александар, Милић Мирка Радивоје, Мирић Димитрије Јорга, Младеновић Јосифа Никола, Морина Ибрахима Демо, Морина Хетем Селман, Морина Зеџира Таџић, Мухаџири Јашара Сулејман, Мумини Хамди Фадил, Мурати Узаира Рамиз, Мурић Јеврема Душан, Мупкољај-Хима Сахита Фехмије, Нешовић Милоша Миломир, Неџири Маља Хајдар, Неџири Даута Риза, Никчевић-Мијушковић Војислава Ида, Николић Николе Величко, Обрадовић Сима Живојин, Обртинца Мухарема Раџип;

Павић Костадина Живојин, Павловић Ивана Спирос, Пеја Адема Даут, Петковић-Цветинић Марка Невенка, Петровић Марка Лазар, Поповић Милића Миладин, Потера Јусуфа Еввер, Прљаскај Марка Људ, Пука Халима Хаки, Рама Алија Расим. Рандобрава Ридван, Масар, Реца Сулејмона Фатмир, Реџић Милосава Предраг, Реџић Јована Станко, Рахнер Шумегі Тагані, Реџић Живојина Момчило, Ристић Димитрије Јованка, Росандић Радована Циџа, Росић Јосифа Јован, Салијевић Сокола Амдија, Сефа Дестана Дануш, Сејдија Сејди Сами, Сејдиу Саита Емруш, Секулић-Бекић Светозара Вера, Сеџишта Иљаза Лјман, Сичеца Исљам Ариффе, Симјановић Стевана Душан, Скакаљевић-Антић Живојина Загорка, Скели Зефа Прен, Скивјани Рамадана Муса, Славковић Марка Владо, Сојева Цеке Коштањева Раџип, Соколовић Добрисава Мара, Сопи Малића Азем, Спахија Халича Зејнељ, Спасић Стоја Срећко, Станковић Милана Саво, Старић Николе Радомир, Стефановић Милорада Живко, Стојадиновић Живка Драгољуб;

Шабани Иссуфа Мухарем, Шаља Малича Акиф, Шарани Тахира Муртеза, Шеху-Ферими Фаика Адвије, Шеху Реџепа Беџир, Шеху-Буњаку Ђазима Емићуљ, Шиљковић Милоша Живан, Шлаку Јусуфа Фехми, Шлаку Ахмета Мухарем, Штаткић Тодора Живко, Шукрија Рамадана Реџеп, Шумаковић Благоја Среген, Тавеџи-Љуџа Петра Лирија, Тхана Алије Махмут, Тодосић Васиља Благоје, Токић Трајка Гојко, Томашевић-Ђорђевић Душана Јелица, Томић Димитрије Веселин, Топали Арифа Камер, Ука Рухона Јонуз, Укај Тахира Селман, Укмата Ахмета Али, Васиљевић Тома Слободан, Величковић Риста Чедомир, Власалиу Ислама Џафер, Вранићи-Бајрами Рама Фетија, Вранз Сефе Сабри, Вуксановић Николе Чедомир, Vuča Husein Qemal, Вулановић Недељка Мирко, Вунић Назифа Хасан, Зајми Ибрахима Мехмет, Здравковић Стојана Драгослав, Здравковић Милије Ђорђе, Зејнулаху Тахира Јусуф, Зека Ејупа Махмут, Златку Мухамета Реџеп, Зумберај Весеља Мурат, Жуби Хасана др Цвдет, Жуби Имера Фазли, Жуби Етхема Хасан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Аземи Сељима Азем, Бектеши Бектеша Раџиз, Гашки Реџепа Бајрам, Гојани Пјетера Кољ, Халинтај Рамадана Садик, Хасани Сејди Исак, Хетема Хетема Осман, Имер Метод Бајра, Имери Имера Рустем, Јакај Пјетар Мхил, Јанковић Фиљка Божићдар, Јунику Ђазима Абдуљ, Кастрати Азира Осман, Кокај Рама Халиме, Лушај Шабана Риза, Љакна Ајдина Бислим, Малићи Зенеља Сахит, Рашићи Ајриса Асан, Rexheri Shbana Xhemail, Ставковић Трајка Драгутин, Станковић Трајка Станко, Шијаку Рохмана Брахим, Тхачи Махмута Муса;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аљшићи Јахира Ашим, Авдија Азита Азем, Бакали Бајрама Абедић, Баландца Расима Муса, Бејтулаху Шабана Млинић, Бејтулаху Шабана Скендер, Бериша Ука Бинак, Бериша Муџтар Есар, Бериша Сејди Хамди, Благојевић-Николић Милана Младена, Боранијанишевић-Илић Заџира Даринка, Цана Хусни Фаик, Sanhasi Umer Nexhmedin, Цари Бајрама Сефедин, Цветковић Косте Душан, Чаџеновић Риста Веселин, Чори Чазима Назми, Ђирић-Ристић Танасија Љиљана, Дајћи Адема Бехије, Далладаку Мустафе Гани, Дема Нура Авдуљ, Ђин Ђок Августини, Ђурај Ука Ндрец, Гани Реџепа Бериша, Гаски Азира Тахир Гаши Мусе Хајдар, Гаши-Кушевица Халита Саније, Горани-Зајми Зенеља Сервете, Гуда Адема Хисен, Гунга Иса Скендер, Хадри Иса Сахит, Хазири Хазира Ешреф, Хоџа Авдуле Идриз;

Ибрахимовић-Јовановић Заџира Стана, Ислам Дервиша Дервиши, Исмаили Абедина Абдула, Исмаили Љаха Рухан, Јашари Чазима Сами, Јовановић Трифе Драгутин, Кабали Хајрулаху Умер, Кастрати Тута Бајрам, Костић Младена Трајко, Краснић Алије Рамадан, Крстић Влајков Јордан, Кућућ Шабана Ђерим, Кулудра-Зека Мурата Насибе, Курсани Зеџира Мурат, Курт Исака Вејселин, Лазић Чедомира Предраг, Лота Бајрама Ђеладина, Маџула Рамадана Фадил, Мандоћ Милована Димитрије, Мандушић-Станојевић Томаша Ружица, Манић Влајка Боривоје, Маринковић Серафима Живојин, Марковић Богдана Љубинка, Мијовић Мартина Веселин, Миловановић Симеона Драгољуб, Мирковић Живка Драгољуб, Митровић Димитрија Момчило, Морина Халила Халим, Мухарем Кадрије Емини, Мурина Исеја Евзи, Мустафа Салиха Ибрахим, Наман Адема Касуми, Недељковић Јордана Милорад, Недељковић Јордана Живорад, Неља Сулејмана Ремзи, Ниџа-Бокски Муниба Наније, Нуши Хаки Хаџа;

Паљи Марко Ние, Паљуши Паљуша Фрок, Петковић-Поповић Љуба Даринка, Полошка Емина Скендер, Поповић Ристе Светомир, Пренај Ндуе Мхил, Рача Фете Џафер, Радонићи Иса Зија, Радвановић Васе Милорад, Rexher Isa Nallhani, Ресули Махмута Сејфедин, Сахатчија Јусуфа Имер, Саиди-Веџети Сервета Нермине, Симић Џеџа Новица, Суља Алија Рамо, Шимунец Ивана Аница, Шкодра Таира Муса, Шлаку Халима Нешет, Шталоја Реџепа Муртеза, Шуљета Сахита Салих, Таћи Хајдина Мирџар, Тахири Ђеркина Јануз, Витија Зејнула Љатиџ, Вујошевић Душана Радоје, Зечевић Радомира Миодраг, Зека Сокола Зија, Жавели Нусен Чазим, Житиња Шабана Раиф.

Бр. 79
20 мај 1975 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Augustin Albert, Andre Tranie;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Henri Desjobert, Lucien Reynes;

Бр. 84
23 мај 1975 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Либијска Арапска Република

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Yahia Zakaria — амбасадор на Либијска Арапска Република во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр. 86
23 мај 1975 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
670. Уредба за дополнително на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи — — —	1333
671. Уредба за измена на Уредбата за измена и дополнително на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи — — —	1333
672. Одлука за содржината на податоците за инвестиционите вложувања во основни средства што инвеститорите ги доставуваат до статистичките органи — — —	1333
673. Одлука за определување на максималната цена за меласа — — — — —	1337
674. Одлука за применување бенефицирана царинска стапка за специфичната опрема на индустријата за преработка на обоени метали во 1975 година — — — — —	1337
675. Решение за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во леарници — — — — —	1337
676. Решение за дополнително на Решението за определување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство — — —	1340
677. Решение за дополнително на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, на глиница и на алуминиум — — —	1340
678. Решение за дополнително на Решението за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема за производство на етилен и на полиетилен — — — — —	1342
679. Решение за дополнително на Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на целулоза — — — — —	1342
680. Решение за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема што се увезува за потребите на безбедноста на воздушната пловидба — — — — —	1344
681. Правилник за измена на Правилникот за пловидбата по внатрашните пловни патишта — — — — —	1344
682. Наредба за определување на производите што можат да се пуштаат во промет само со гарантен лист и со техничко упатство и на производите за кои за време на гарантниот рок, мораат да бидат обезбедени сервисно одржување и потребни резервни делови, како и за најмалото траење на гарантниот рок за тие производи — — —	1344
683. Наредба за дополнително на Наредбата за начинот на остварување на премијата за млеко и згоени телиња, јуниња и јагниња и за компензациите за свежо месо — — —	1345
684. Општествен договор за измени на Општествениот договор за цените за шеќер и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества шеќер — — — — —	1345
685. Општествен договор за измени на Општествениот договор за цените за масло за јадење и за обезбедување на домашниот пазар со потребни количества масло за јадење — — — — —	1346
Исправка на Нормите на квалитетот на садниот материјал на земјоделски растенија, што се составен дел на Правилникот на квалитетот, пакувањето, пломбирањето и декларирањето на садниот материјал на земјоделски растенија — — — — —	1347
Укази — — — — —	1348
Одликувања — — — — —	1349
Меѓународни договори — — — — —	797